


STANDARDIZATION INSTITUTE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

14 October
World Standards Day




Reference number and if possible the standard title and contact information of the person responsible for the purchase

Писмено барање упатено до ИСРМ преку пошта, факс, или мејл во кое се наведува точната ознака и по можност полниот назив на стандардот како и контакт податоци на лице задолжено за набавката



ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

14 Октомври
Светски ден на
стандардизација



STANDARDISATION
INSTITUTE OF THE REPUBLIC
OF MACEDONIA

The INFO Center's working hours: Every working day from 9-13h
ИНФО Центар Ви стои на располагање секој работен ден од 9 до 13 часот
+ 389 2 3247 172; + 389 2 3247 174; isrm.info@isrm.gov.mk



ИНСТИТУТ ЗА
СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во Инфо Центарот на ИСРМ можат да се добијат информации за: македонските, европските и меѓународните стандарди и стандардизациски документи преку пребарување во електронските бази на податоци како и во испечатените каталози на стандарди и стандардизациски документи. ИСРМ преку ИНФО Инфо Центар врши продажба на македонски, меѓународни и германските (DIN) стандарди и стандардизациски документи .

Авторските права на стандардите и стандардизациските документи му припаѓаат на ИСРМ и нивното умножување, дистрибуирање и препродавање без согласност на ИСРМ е забрането и истото подлежи на казни санкции согласно Законот за авторското право и сродните права.



Меѓународна организација за стандардизација - Полноправен член, 1995 год



Меѓународната електротехничка комисија - Асоцијативен член, јануари 2005 год



Европски комитет за стандардизација - Придружен член, јули 2003 год



Европскиот комитет за електротехничка стандардизација Придружен член, јули 2003 год



Европскиот институт за телекомуникациски стандарди Национално тело за стандардизација, декември 2006 год

Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

Стандардите и стандардизацијата претставуваат една од основните потреби, услови и претпоставки за успешен развој на македонската економија. Безбедни и квалитетни производи на македонскиот и европскиот пазар може да се пласираат само со прифаќање на принципите и барањата на европското техничко законодавство и хармонизираните стандарди и нивна имплементација. Со цел на остварување на што поуспешна врска помеѓу стандардизацијата и економијата, од особен значај и интерес е вклучувањето на македонските претпријатија и другите економски субјекти во Република Македонија во работењето на ИСРМ како членки на ИСРМ и членки во ИСРМ Техничките комитети.

Транспатентноста, отвореноста и лесниот пристап до информациите се едни од главните принципи на стандардизацијата за подигање на свеста на заинтересираните страни и нивното учество во македонската национална стандардизација.

Бидејќи основниот принцип е :
“ Учествувај и биди информиран“

The Standardization Institute of the Republic of Macedonia (ISRM) as national standard body represents the national interest in the international, European and regional organization for standardization, promotes the standardization activities and thru bringing together the public and private stakeholders, ISRM develops and adopts voluntary national standards. Standards and standardization are one of the basic conditions and prerequisites for successful development of the Macedonian economy.

Safe and quality products can only be placed on the Macedonian and EU market with the acceptance of the principles and requirements of the European technical legislation and harmonized standards and their implementation. In order to achieve the successful relationship between standardization and economy, of particular importance and interest is the inclusion of Macedonian business community and other economic entities in the work of ISRM as members of ISRM or members of ISRM Technical committees.

Transparency, openness and easy access to information are one of the basic principals of the standardization for raising awareness of stakeholders and their participation in the Macedonian national standardization. Because the basic principal is:
“Participate and be informed“

The ISRM INFO Center is the place where all stakeholders can obtain information about: Macedonian, European and international standards and standardization documents by searching the electronic database as well as se by searching the printed catalogue of standards and standardization documents. ISRM through INFO Center sells the Macedonian, International and German (DIN) standards and standardization documents.

Copyrights of the standards and standardization documents belong to ISRM and their reproduction distribution and resell without consent of ISRM is prohibited and it is subject to penalty sanctions under the Law on copyright and related rights.



International Organization for Standardization - Full member since 1995



International Electro-technical Commission - associate member since January 2005



European Committee for Standardization - affiliate member since July 2003



European Committee for Electro-technical Standardization, affiliate member since July 2003



European Telecommunications Standards Institute, NSO (national standards body) since December 2006.